

Здружение на граѓани
Асоцијација иницијатива за социјална промена
(ИнСоК)



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

2020



СОДРЖИНА

I. ИНФОРМАЦИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА.....	3
II. ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ИНСОК.....	7
III. ФИНАНСИСКИ ИЗВОРИ / ТРОШОЦИ - БУЏЕТОТ ВО 2020:	8
IV. РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТАТА	9
• КЛУЧНИ ПОСТИГНУВАЊА ВО 2020 ГОДИНА.....	9
1. РЕЗУЛТАТ 1. ОВОЗМОЖУВАЧКО ОПКРУЖУВАЊЕ ЗА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО.....	9
2. РЕЗУЛТАТ 2. ГРАЃАНСКИ АНГАЖМАН.....	10
3. РЕЗУЛТАТ 3. СОРАБОТКА	10
4. РЕЗУЛТАТ 4. ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО.....	10
V. КОМПЕТЕТНОСТНА НВО ПЕРСОНАЛОТ.....	11
VI. СОРАБОТКА СО ДРУГИ НВО.....	13
VII. СОРАБОТКА СО ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ.....	13
VIII. ПЛАНОВИ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА.....	14

I. ИНФОРМАЦИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Минаа 11 години од работата на Здружението на граѓани - ИнСоК – Иницијатива за социјална промена, кое се формира во март 2009 година на иницијатива од активисти на неколку НВОи кои работат на прашања поврзани со ромите од Република Северна Македонија.

Членовите кои членуваат во ИнСоК се добро познати како активисти на граѓанското општество и искусни на локално ниво. Станува збор на активисти кои позади нив имаат значителен број на истражувања, обуки и други видови на активности.

Тие имаат искуство и биле вклучени во креирањето на јавните политики насочени кон Ромите во Република Северна Македонија, посебно имаат значителен придонес во подготовката на Националната стратегија за Ромите и акционите планови на Декадата за вклучување на Ромите 2005-2015, вклучувајќи ги и нивните ревидирани планови.

Последните пет години активно работи на заштита на правата на лицата неевидентираи во матичната книга на родени и градење капацитети и можности за ситемски и трајни решенија во општеството.

Визијата на ИнСоК е:

"Ромите живеат како општествено еднакви актери во општеството"



Надградувањето кон кое тежи ИнСоК значи подигање на вредноста на секој поединец во општеството и на општеството во целина, преку социјална промена насочена кон одржлив развој на демократските вредности, владеењето на правото, човековите права и човековиот капитал.

Членовите на ИнСоК се сложија заеднички да делуваат кон остварување на Мисијата:

"Ние активно придонесуваме, преку анализа, застапување, образование и поддршка за социјални, законски промени и

Сл1. Тимот на ИнСоК

Активности за социјална промена и правичен национален развој основата на праведно општество подразбира работа на промени во социјалната структура на општеството, шемите на социјално однесување и социјални односи, социјалните групи и поединците, како и нормативни промени во насока на надградување на вредностите на секој поединец во општеството и општеството во целина.

Цели на ИнСоК се:

- Поттикнување на партнерства и добра соработка меѓу ромските невладини организации и државните институции за социјална инклузија на Ромите.
- Зајакнување на капацитетите на ромските невладини организации пристап до фондовите на ЕУ и други билатерални можности за финансирање.
- Застапување за системски и трајни решенија за поголема вклученост на Ромите во општеството.
- Поттикнување развој на човековиот капитал и постигнување за секој човек да го постигне максималниот можен индивидуален развој.
- Залагање кон општеството составено од самореализирани поединци да функционира хармонично и во насока на одржлив заеднички развој.



Вредности на ИнСоК се:

- Демократија
- Владеење на правото
- Човекови права
- Човеков капитал

Сл.2. Учество на Фестивалот на граѓанските организации 2020 – Скопје

ИнСоК работи на социјална промена во социјалната структура, организација, институции, однесување, односи и движење. Во својата работа ИнСоК ги применува утврдените активности на активното граѓанство: набљудување и анализа, известување, промоција, едукација, мотивација, директни услуги, застапување, вмрежување, комуникација, преговарање, медиација, информирање, итн. ИнСоК применува и иновативни и модерни пристапи кои вклучуваат уметнички, научен, медиумски и други пристапи во работата. Во својата работа ИнСоК ги реализира вредностите кои ги промовира – демократија, владеење на правото, човекови права, човеков капитал.

ИнСоК има пристап базиран на права кој вклучува директна врска со човековите права, одговорност во работата, јакнење на поединците и групите и нивно учество во работата и еднакви можности, со посебен

фокус на ранливите групи, особено Ромите.

Во однос на организациското знаења во врска со прашањата на Ромите во Република Северна Македонија и пошироко,

ИнСоК во изминатите години играше клучна улога со мониторингот насловен акоко “Декадна Стража Македонија”, ја следеше имплементацијата на Декадата за вклучување на Ромите 2005-15, а тимот на ИнСоК беше вклучен во националните и меѓународни активности во врска со оваа политика. Затоа, ИнСоК има во отстранувањето на речиси сите релевантни достапни информации поврзани со Декадата за вклучување на Ромите 2005 -15 година, како и во врска со Националната стратегија за Ромите.

Тимот на ИнСоК беше вклучен во голем број на други истражувања и извештаи, и поседуваат голем број на информации за целокупната состојба на Ромите во

Македонија, како на пример: Исражувања на УНДП, РЕФ анализа и стратегија за Македонија, микро студија за политиките за вработување на Ромите, извештаи ЕЦМП-РОМ за образование, вработување, здравство и човекови права, регионалната студија на малцинствата дискурс во рамките на процесот на пристапување во ЕУ, регионалната студија во учеството на малцинствата во финансиските текови поврзани со процесот на пристапување во ЕУ. Во 2011 година ИнСоК беше контактна точка за проектот РОМЕД кој е поддржан од страна на Советот на Европа. ИнСоК ги координираше 30 локални медијатори од 4 општини, претставници од локални институции.

Како дел од општите напори за намалување на сиромаштијата кај Ромите, Иницијатива за социјална промена - ИнСоК во 2014 година започна со имплементација на "Модел на ромски медијатори" проектот финансиран од страна на МТМ иницијатива на Институтот отворено општество - Будимпешта. Проектот имаше за цел да се зголеми пристапот на преставници на Ромите до единиците на локална самоуправа и да придонесе локалните ромски заедници да станат активни корисници на јавните услуги на локално ниво преку развивање на модел за ромски медијатори. Проектот беше дизајниран за една година и се фокусираше на 3 општини, за да послужи како модел за другите општини.

ИнСоК има развиено одлична соработка и односи со голем број на релевантните засегнати страни во однос на прашањата на Ромите, вклучувајќи ги и националните и локалните власти, невладините организации и на меѓународната заедница, и е дел од неколку мрежи на граѓанското општество. Тимот на ИнСоК беше консултиран во однос на планирањето на проектните активности за ИПА 2008, ИПА 2009 и ИПА 2010 компонента 1, 2009-13 и ИПА компоненти 4, особено важно за ромски прашања. Тие исто така се консултираат за други програми финансирани од ЕУ, како што се ЕИДХР 2010 за Македонија. Програмата за поддршка за граѓанските организации во рамките на програма за акција на граѓанското општество 2015 / Инструментот за претпристапна помош (ИПА) Europe Aid / 151569 / DD / АСТ / МК, РИО – Будимпешта, УСАИД и др. ИнСоК во 2019

доби грант за институционална поддршка во рамки на третата фаза 2019-2022 од спроведувањето на програмата ЦИВИКА МОБИЛИТАС.

Преку овој грант ИнСоК сака да направи промени и да придонесе во: Развој на општествената околината за делување на граѓанското општество преку креирање механизми за подобра соработка помеѓу властите и граѓанските организации и зголемување на јавното финансирање за граѓанското општество, а тоа подразбира, граѓанските организации градат силни конституенти овозможувајќи активно учество на граѓаните во граѓанските иницијативи како и во волонтерските активности; Соработката помеѓу граѓанските организации е подобрена и води кон сојузи во граѓанското општество. Граѓанските организации активно учествуваат во јавните политики и носењето одлуки кои водат кон подобри политики и практики. ЦИВИКА МОБИЛИТАС е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) кој го спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и ФЦГ Шведски развој АБ (ФЦГ Шведска).

Покрај тоа, вработените на ИнСоК биле консултирани за проектни фишеа и проекти финансирани од ЕУ во врска со прашањата на Ромите. ИнСоК обезбедуваше техничкапомош на одредени државни органи за проекти кои го планираа нивниот развој. Со поддршка на ОБСЕ – Мисијата во Република Северна Македонија ИнСоК спроведе низа активности кои овозможуваа развивање на мрежа за застапување за ситечко и трајно решавање на проблемите и потребите на Ромите во процесот на интеграција во општеството. Уште еднаш со овие активности ги иницира проблемите на лицата неевидентирани во матичната книга на Родени, проблемите со легализацијата на населбите каде живеат Ромите, Учеството на Ромите во комисијата за заштита и спречување од дискриминација и процентуалното учество на Ромите во општеството како државни и јавни службеници.

ИнСоК во изминатата 2020 година играше клучна улога во развој на капацитети кои ќе работат на полетона застапување за ситечки и трајни решенија. Преку мрежата за застапување за ситечки и трајни решенија и соработка со пратеничката г-ѓа Љатифа Шиковска

восоработка со други пратеници се донесоа измени и дополнувања на Законот за неевидентирани лица воматичната книга на родени кои навестуваат крај на овој децениски проблем со оваа целна група. Оваа 2020 година ќе биде запаметена по проблемите кои ни ги предизвика Пандемијата со вирусот Ковид 19. Промените кои требаше да се направат во насока на воспоставување на функционална работа на ИнСоК и помош на целната група. ИнСоК во координација со уште неколку здруженија на граѓани кои работеа на остранување на предизвиците кои ги носеше Пандемијата спроведуваше активности на

локално ниво а online и беше во комуникација со голем број на здруженија на национално ниво и пошироко, како и споделуваше информации и активности во соработка со институциите на национално и локално ниво.

Во соработка со ХДЗР- Месечина – Гостивар, РЕЦ – Амбрела и Здружението за заштита на правата од Штип учествуваше во логистика и техничка помош на здруженијата при хуманитарни акции за поделба на храна, хигиенски и други потребни материјали кои во одреден период беа многу потребни за одреден број на корисници.

II. ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ИНСОК

<u>Официјално име на организацијата</u>					
Здружение на граѓани Асоцијација ИнСоК Иницијатива за социјална промена					
Ул.Живко Брајковски бр.15, 1230 Гостивар					
			тел. +389 (0) 2 61 42 690 тел/факс. +389 (0) 2 61 42 690		
			е-маил адреса: insoc@insoc.org.mk		
			URL страна: www.insoc.org.mk		
<u>Име на законскиот застапник на организацијата</u> (лицето овластено да ја преставува и застапува)					
Милица Илиеска			Моб.телефон: 078 215 339		
			е-маил адреса: milica.ilieska@insoc.org.mk		
<u>Име на банката:</u>			<u>Број на жиро сметка</u>		
Комерцијална банка			300000002903149		
<u>Даночен број</u> МК 4080009501892			<u>Број на деловен субјект – БДС:</u> 6468381		
<u>Датум на оснивање:</u> 16.03.2009			<u>Деловоден број:</u> 30120090058379		
Број на членови на вашата НВО:		20	Активни;	13	Пасивни; 7
Мисија на ИнСоК "Ние активно придонесуваме, преку анализа, застапување, образование и поддршка за социјални, законски промени и еднакво општество" (Активности за социјална промена и правичен национален развој основата на праведно општество подразбира работа на промени во социјалната структура на општеството, шемите на социјално однесување и социјални односи, социјалните групи и поединците, како и нормативни промени во насока на надградување на вредностите на секој поединец во општеството и општеството во целина.					
Целна група на нашата НВО Претставниците на здруженијата на граѓани кои ги застапуваат потребите на ромската заедница Претставниците на институциите и административните работници Лицата кои работат со Роми и за Роми. <u>Организацијата функционира со активности на:</u> Локално ниво Национално ниво Меѓународно ниво					
Области кои најдобро ја опишуват работата на нашата НВО					
Заштита на животната средина			Хуманитарни прашања		
Економски развој			Социјални прашања		
Женски прашања			Човекови права		
Проблеми на младите и децата			Спорт и рекреација		
Меѓуетнички односи			Влијание врз јавната политика		
Научни истражувања			Маргинализирани групи		
Прашања на хендикепирани лица			Друга област (наведете која):		
Методи на работење кои се карактеристични за нашата организација:					
<input type="checkbox"/> Истражување			Обезбедување услуги (наведете кои)		
<input type="checkbox"/> Обука			Советодавни и административно технички		
<input type="checkbox"/> Јавна едукација и подигање на свеста					
<input type="checkbox"/> Застапување и лобирање					

III. ФИНАНСИСКИ ИЗВОРИ / ТРОШОЦИ - БУЏЕТОТ ВО 2020:

Извори

Извори на финансирање	Износ на средства (во МКД) за 2020 година
Сопствени извори на НВО (префлени обврски од претхона година)	56.249,00
Поддршка од локалната самоуправа	0,00
Поддршка од централната власт	0,00
Донации од корпорации	0,00
Донации од поединци/чланарини	81.000,00
Грантови од македонски организации	1.500.844,00
Грантови од меѓународни организации	59.966,00
Камати	0,00
Друго (ве молиме објаснете) Опрема / вонредни приходи	0,00
Приходи разграничени за наредната година	0,00
ВКУПНО	1.698.059,00

Трошоци

Опис за трошоци	Износ на средства (во МКД) за 2020 година
103 / Кирии – наемнина за деловен простор	121,644.00
200 / Канцелариски материјали	60,671.00
814 / Телефон и интернет	30,584.00
815 / Електрична енергија	3,989.00
104 / Хигиена и одржување на деловен	2,596.00
188/ Патни трошоци	51,645.00
001- 006 / Бруто плати	679,135.00
105 / Консултански услуги	178,138.00
101-102 / Договорни услуги	318,000.00
600/ Банкарски провизии	13,249.00
901 / Заостанати долгови по проектни	81,000.00
ВКУПНО	1,540,651.00

Состојба на 31.12.2020 **157.408,00**

Опрема и други ресурси **100.000.00**

Дали има канцеларија?	Да, (со површина од 30м2)
Дали има телефон факс?	Да,
Дали има компјутери фотокопир, скенер, графоскоп, ЛЦД идр.	Да,
Дали има Интернет?	Да,

Организациско раководење и проценка на човечките ресурси

Број на вработени лица со полно работно време	3
Број на вработени лица со скратено работно време	0
Број на волонтери со полно работно време	0
Број на волонтери со скратено работно време	1
Процент на застапеност на жени	23%

Способности и вештини на вработените и волонтерите на ИнСоК:	
знаат и имаат вештини да подготват предлог проект?	5
имаат претходно искуство во спроведување на проект?	5
имаат искуство во административна работа (архивирање, преписка, итн...)?	5
имаат искуство во финансиска работа (подготовка на буџет, финан. извештаи, итн.)?	5
зборуваат англиски јазик?	5
се стручно компетентни во полето на работа поврзана со мисијата на здружението?	5

IV. РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТАТА

Здружение на граѓани Асоцијација Иницијатива за социјална промена ИнСоК Скопје за јавност на својата работа како алатка за застапување објавува содржини во пишана и електронска форма. Продуктите за јавно информирање се: Годишниот извештај за работата на здружението, интернет страната веб страна www.insoc.org.mk, летоци за реализација на разни проекти и др. Со истите, ИнСоК сака да ја информира јавноста со најновите информации и своите тековни активности, проекти и други содржини за кои ИнСоК смета дека обезбедуваат информации.

• КЛУЧНИ ПОСТИГНУВАЊА ВО 2020 ГОДИНА

1) ИнСоК во соработка со членовите тематска мрежа на граѓански организации за застапување за ситемски и трајни решенија за интеграција на Ромите во општеството активно вршеше следење на остварувањата на правата на ромите во делот на здравствена заштита и социјална – економска помош и заштита.

Помошта на заедницата на Роми според мислење на тематската мрежа треба да се однесува на споделување на правовремени информации и будно следење на остварувањето на правата како превенција за заштита од дискриминација посебно во делот за остварување на правата од здравствена заштита.¹

2) ИнСоК во насока на воспоставување поактивна комуникација и можности за застапување имаше состаноци со Пратеникот Г-ѓа Љатифе Шиковска. ИнСоК во соработка со Пратеничката Г-ѓа Љатифе Шиковска застапуваше за: 1. Учество на преставници од Ромската заедница во креирањето на јавните политики, јавната и државната администрација. 2. Застапување за системски и трајни решенија преку носење на законски решенија кои директно се засеegnати преставници на заедницата на роми. 3. Иницирано до пратеничката Г-ѓа Љатифе Шиковска за формира Интер-парламентарна група на пратеници за прашања поврзани со Ромите.²

3) На иницијатива на ИнСоК во соработка со тематската мрежа за системски и трајни решенија иницираше предлог за измени и дополнувања на Законот за неевидентирани лица во матичната книга на родени кој беше донесен на 15.02.2020 Собранието на Република Северна Македонија. На ден 26.12.2020 на Седницата бр.26 Собранието на Република Македонија го изгласа Законот за изменување и дополнување на Законот за неевидентирани лица во матичната книга, а со тоа: Законот да се спроведува до 30.06.2021 година; Да се продолжи регистрацијата за нови идентификувани лица во наредниот период; Лицата кои во период од 5 години доколку не се решат да воспоставка предвидена возаконот по автоматизам се регистрираат во редовната матична книга на родени.³

1. РЕЗУЛТАТ 1. ОВОЗМОЖУВАЧКО ОПКРУЖУВАЊЕ ЗА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО.

1.1. Околината за развој на граѓанско општество е подобрена преку создавањето на механизми за подобра соработка со властите за интеграција на маргинализирани групи

Индикатори:

- Организирани и одржани 4 средби и 2 работни состаноци со Пратеничката Г-ѓа Љатифе Шиковска за прашања поврзани со интеграција на Ромите во Република Северна Македонија.
- Учество на преставници на ИнСоК на 5 средби од кои 2 online на ден 25.09.2020 година и 20.10.2020 година, и состаноци во просториите на МТСП 3 средби на ден 16.09.2020 година, 30.09.2020 година и 17.11.2020 година со преставници на Одделението за спроведување на Стратегијата за Роми при Министерството за труд и социјална политика и споделени информации и препораки за прашања поврзани со лицата неевидентирани во матичната книга на родени.
- Претавник на ИнСоК на ден 21.12.2020 година, учествуваше работна средба организирана од старана на Министерството за труд и социјална политика со работната група за лица неевидентирани во матичната евиденција. Споделени се информации за тековни активности во однос на предлог Законот за лицата нерегистрирани во матичната книга на родени и прифатени забелешки и коментари во насока на спроведување на акцијата за дополнителен упис на неевидентирани лица во матичната книга.
- Во соработка со Пратеничката Г-ѓа Љатифе Шиковска на 28.08.2020 година, упатени се 2 Барања за пристап до информации од јавен карактер за имплементација на одредбите од Законот за неевидентирани лица во матичната книга поврзани со подзаконските акти и отпочувањето на спроведувањето на Законот.
- Активисти и волонтери на ИнСоК посетија, информираа и споделија административна помош на 200 лица неевидентирани во матичната книга на родени за да достават барања за дополнителен упис.
- Вработените на ИнСоК во периодот јули – декември, дадоа техничка и административна помош на Пратеничката Г-ѓа Љатифе Шиковска при подготовка за 6 седници на собраниски комисии и 4 пленарни сесии.
- Преставници на ИнСоК на ден 16.12.2020 година имаа работна средба со Г-дин Агим Нухиу, Заменик министер за правда. На средбата е разговарано за Законот за неевидентирани лица во матичната книга.
- Вработените на ИнСоК во периодот јули – декември, дадоа техничка и административна помош на 4 (четири) здруженија на граѓани кои спроведуваат активности поврзани со интеграцијата на Роми.

¹ <https://www.facebook.com/InSoC-Initiative-for-Social-Change-272453551255>

² <https://www.facebook.com/photo?fbid=10219744842710952&set=pcb.10219744845231015>

³ <https://www.sobranie.mk/sessiondetails.nspx?sessionDetailsId=eaf80995-5fee-464f-a852-1ae6f4e956bc&date=26.12.2020>

2. РЕЗУЛТАТ 2. ГРАЃАНСКИ АНГАЖМАН

2.1. Граѓанските организации создаваат силни конституенти и со тоа овозможуваат активен граѓански ангажман во граѓанските иницијативи, вклучително и волонтерството.

Индикатори:

- Асоцијацијата Иницијатива за социјална промена ИнСоК на ден 26.10.2020 година, иницираше и формира акционен тим за следење и учество во процесите на планирање на јавната политика поврзани со Ромите составен од 10 преставници на граѓански организации кои работат на прашања поврзани со Ромите;

3. РЕЗУЛТАТ 3. СОРАБОТКА

3.1. Соработката помеѓу граѓанските организации е подобрена и води кон сојузи на граѓанското општество.

Индикатори:

- Преставници на Асоцијацијата Иницијатива за социјална промена ИнСоК учествуваа на три (3) состанока на (12,16,19) -11-2020 година организирани се online на кои се разгледуваа теми поврзани со Ромите и начинот како да се придонесе во услови на кризата со корона вирусот.
- Тема 1. Застапување за прашања поврзани со образованието на Ромите во услови на здравствена криза од Корона вирус;
- Тема 2. Кој и како во иднина треба да ги забрза процесите за интеграција на Ромите во Република Северна Македонија;
- Тема 3. Кои се Стратешките потреби на Асоцијацијата Иницијатива за социјална промена – ИнСоК за да продолжи во насока на интеграција на Ромите во општеството;
- На состаноците учествуваа вкупно дваесет и пет (25) учесници од десет (10) граѓански здруженија кои работат на прашања поврзани со интеграцијата на Ромите во општеството.
- Организирање на 3 online средби во периодот 16.07. 2020 година, 20.08,2020 година и 24.10.2020 година, со преставници на Мрежата за застапување за системски и трајни решенија поврзани со теми кои се поврзани со системски и трајни решенија за интеграција на во Република Северна Македонија.
- Преставник на ИнСоК учествуваа на тематски форум „Како заеднички да придонесеме за надминување на кризата “што ќе се одржа на 30.11.2020 година, на онлајн платформата ZOOM организирана од Цивика Мобилитас.
- ИнСоК во периодот од 07.10.2020 до 29.10.2020 имаа работилници за подготовка на Стратегија на ИнСоК за 2021-2025 година. На работилниците учествуваа вкупно 13 лица од кои (5 лица од Управен одбор, 4 лица од Собранието, 3 од вработените и 1 волонтер). Стратегијата е во фаза на коментари а на првата седница на Собранието и Управниот одбор истата ќе се стави на разгледување и усвојување.

4. РЕЗУЛТАТ 4. ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО.

4.1. Граѓанските организации активно учествуваат во процесите на креирање и донесување одлуки што води кон подобрени политики и практики

Индикатори:

- Асоцијацијата Иницијатива за Социјална промена ИнСоК во меѓусебна соработка со Пратеникот на Собранието на Република Македонија, Г-ѓа Љатифа Шиковска, на ден 25.08.2020 година, упатија две (2) Барања за пристап до информации од јавен карактер, до Министерството за Внатрешни работи и Министерството за правда – Управата за водење на матичните книги на родени, а со тоа и овозможија да се добијата информации кои се потребни за застапување во насока на започнување на имплементација на Законот за неевидентирани лица во матична книга на родени.
- ИнСоК во соработка со мрежата за застапување за системски и трајни решенија застапуваа со коментари и предлози за Предлогот за измени и дополнувања на Законот за лица неевидентирани во матичната книга на родени и на ден 26.12.2020 година Собранието на Република Северна Македонија го изгласа. Промените се: Датумот до кога ќе важи законот (30.06.2021); Да имаат можност и ново идентификувани да се регистрираат во иднина; Лицата на кои неможат да се најде дополнителни документи во период од 5 (пет) години, да се пристапи кон ршавана нивните случаи со постоечката документација и по автоматизам да се регистрираат во редовната книга.

V. **КОМПЕТЕТНОСТНА НВО ПЕРСОНАЛОТ**

Вработени

ИнСоК своите активности во 2016 година ги започна со тројца (3) вработени со полно работно време.

Име и презиме	Позиција	Највисоко стекнато образование	Вработување (полно, половина работно време, договор на дело)	контакт
Милица Илиеска	Извршен директор	М-р Правни науки	Полно работно време	milica.ilieska@insoc.org.mk
Верица Кржовска	Програмски координатор	ВСС	Полно работно време	verica.krzhovska@insoc.org.mk
Самет Скендери	Програмски координатор	ВСС	Полно работно време	samet.skenderi@insoc.org.mk

Собрание


Име и презиме	Највисоко стекнато образование	Наведете етничка припадност	контакт
Мухамед Точи	М-р Правни науки	Ром	m.toci@mesecina.org.mk
Шенај Османов	М-р Правни науки	Ром	shenaj.osmanov7522@gmail.com
Љатифа Шиковска	Професор	Ромка	sikovska@yahoo.com
Нахида Зекирова	Професор	Ромка	nahidaze@gmail.com
Ремзи Медик	ССС	Ром	medik_remzi@yahoo.com
Киршам Мамудовски	ССС	Ром	kmamudoski@gmail.com
Тефик Џетемаилоски	ССС	Ром	tefikdzemailoski@gmail.com
Ерсан Мухареми	Студент	Ром	ersanmuharemi99@gmail.com
Иса Емини	ВСС	Ром	emini.isa@hotmail.com
Инес Амет	ВСС	Ромка	inesamet@yahoo.com
Бесник Сулејмани	ВСС	Ром	sulejmani.besnik@yahoo.com
Енес Шиковски	ССС	Ром	e.sikovski89@gmail.com
Рамуш Мухарем - Цирко	Новинар / Публицист	Ром	muaremra@yahoo.com

Управен одбор
МАНДАТ 2020-2025 ГОДИНА

Име и презиме	Позиција	Највисоко стекнато образование	Наведете етничка припадност
Нахида Зекирова	Претседавач	ВСС	Ромка
Киршам Мамудовски	Член	ССС	Ром
Инес Амет	Член	ВСС	Ромка
Иса Емини	Член	ВСС	Ром
Бесник Сулејмани	Член	ВСС	Ром

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ НА СТРУКТУРАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Предлага членови и врши избор. Врши оценка на работењето на годишно ниво. Известува и одговара за работите, и активностите спроведени на годишно ниво.



VI. СОРАБОТКА СО ДРУГИ НВО

Име на програма/проект	Име на НВО партнер/ соработник	Контакт лице	КУСО објаснување на партнерството
Мрежа за застапување за системски и трајни решенија за интеграција на Ромите во општеството;	Група на здруженија на граѓани кои работат на прашања за интеграција на ромите во општеството	Мухамед Точи	Партнерска соработка во спороведување на
Финансиски консултантски и менаџмент за транспарентно и отчетно работење;	РЕЦ “Амбрела “ / Скопје ХДЗР “Месечина” / Гостивар; РБИЦ – Скопје	Љатифе Шиковска Мухамед Точи Зоран Димов	Спроведено консултатски и логистички услуги за транспарентно и отчетно организациско работење

VII. СОРАБОТКА СО ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ.

Име на програма/проект	Име на партнер/ соработник/организација/ институција/агенција	Контакт лице	КУСО објаснување на партнерството/ соработката
Мапирање на можности за финансирање за проекти поврзани со интеграција на Ромите	Граѓански организации од Република Северна Македонија кои работат на прашања за интеграција на Ромите во општеството.	Зоран Димов	Мапирање на можности за финансирање за проекти поврзани со интеграција на Ромите врз основана на потребите за време на

VIII. ПЛАНОВИ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

- Организациско јакнење во делот на bachmarking, зголемувањена капацитетот на здружението.
- Јакнење на капацитетите на вработените на ИнСоК.
- Јакнење на капацитети за граѓански активизам на младите Роми.
- Јакнење на капацитетите на Ромските НВОи.
- Јакнењена капацитети на немнозински заедници за нивно општествено учество.
- Градење на партнерски односи со локални институции и јавни институции.
- Координирањеи членувањево домашни и меѓународни мрежи и сојузи за малцински права.
- Регионално вклучувањеи соработка (меѓу-гранична соработка).
- Лобирање и застапување за системски и трајни решенија за потербите на Ромската заедница.
- Мониторинг на процесите на ЕУ интеграцијата во контекст на исполнување на стандардите за уживање на праватана немнозинските заедници.
- Поддршка (техничка и логистичка) на здруженијата на граѓани кои работат на прашања поврзани со лицата неевидентирани во матичната книга на родени.



Извршен директор,
Милица Илиеска